

Согласно член 19 од Законот за Јавните претпријатија и член 15 од Статутот на ЈП Плаваја Радовиш, Управниот одбор на ЈП Плаваја Радовиш на одржаната седница на ден 13.06.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Ревизорскиот извештај за ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година.

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот на независниот ревизор на ревизорската куќа Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг „ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ„ ДОО РАДОВИШ за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година на ЈП Плаваја Радовиш под бр. 0503-520/2 од 12.06.2023 година.

Член 2

Прилог и составен дел на оваа Одлука е Извештајот на независниот ревизор на ревизорската куќа Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг „ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ„ ДОО РАДОВИШ за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година на ЈП Плаваја Радовиш

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Управен Одбор на ЈП Плаваја- Радовиш

Претседател

Илија Димитријев



Јавна претпријатие за комунални дејности
ЈП.-ПЛАВАЈА- Радовиш

Примено:	12.06.2023		
Орг. ад.и.	Број	Предлог	Вредност
0503	520/2		

ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ

Финансиски извештаи

и

Извештај на независниот ревизор

за годината која завршува на 31 Декември 2022

Јуни 2023

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 24
ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2022 година	
ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2022 година	



Претпријатие за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЈТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www. idejaplus.mk

До

Основачите и менаџментот на

ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2022 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 37.286 илјади денари побарувања од купувачи во земјата, од кои 9.445 илјади денари се од правни лица и јавни институции. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок утврдивме дека 2.363 илјади денари се постари од 3 години, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.



Претпријатие за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www. idejaplus.mk

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 37.286 илјади денари побарувања од купувачи во земјата, од кои 27.841 илјади денари се од физички лица. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок од листата на физички лица, утврдивме дека 13.735 илјади денари се побарувања постари од 3 години, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 39.040 илјади денари сомнителни и спорни побарувања од правни и физички лица. Претпријатието нема направено проценка за степенот на оштетување на истите, поради што ревизорот не беше во можност да го утврди точниот износ за кој се преценети побарувањата и преценет финансискиот- резултат.

Како што е обелоденето во Белешка 29 кон финансиските извештаи, во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за промени во капиталот со состојба на 31 декември 2022 година, е обелоденето дека основната главнина на Претпријатието изнесува 29.428 илјади денари, додека износот на основната главнина упишана во трговскиот регистар на Централен регистар на Република Северна Македонија изнесува 500 денари. Нам не ни беше презентирани достатен и соодветен ревизорски доказ за разумно уверување за евидентирано износ на основна главнина на датумот на известување.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ на ден 31 декември 2022 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Претпријатието е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ за годината која завршува на 31 декември 2022 година

Радовиш, 09.06.2023 година

Јанка Димитрова

Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител

Јанка Димитрова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2022	2021
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	82.516	85.707
Останати приходи	5	26.928	27.043
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		-	-
Вкупно приходи од работењето		109.443	112.750
Расходи од работењето			
Трошоци за суровини и други материјали	6	33.753	19.909
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	22	49
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	4.537	3.295
Останати трошоци од работењето	9	2.430	3.929
Трошоци за вработените	10	49.447	44.117
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	30.395	28.338
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	473	5.893
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	124	126
Вкупно расходи од работењето		121.182	105.656
Финансиски приходи	15	881	745
Финансиски раходи	16	1.291	1.324
Удел во (загубата)/добивката на придружените друштва		6	-
Добивка/(Загуба) од редовното работење		(12.141)	6.516
Нето добивка/(загуба) од прекинати работења		-	-
Добивка/(Загуба) пред оданочување	17	(12.141)	6.516
Данок на добивка	18	-	1.285
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/(загуба) за деловната година	19	(12.141)	5.231
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна (загуба)		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината	20	(12.141)	5.231

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 28.02.2023 година
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите



ЈП ПЛАВАЈА Радовиш
Управител - Дејан Крстев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2022	2021
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	375.626	399.800
Вкупно нетековни средства		375.626	399.800
Тековни средства			
Залихи	22	8.942	9.909
Побарувања од купувачи	23	76.326	74.742
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	-	-
Останати краткорочни побарувања	25	4.840	-
Краткорочни финансиски средства	26	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	27	7.707	25.988
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	-	-
Вкупно тековни средства		97.815	110.639
ВКУПНО СРЕДСТВА		473.441	510.439
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		29.428	29.428
Резерви		8.136	7.090
Акумулирана добивка/загуба		31.881	27.696
Добивка/Загуба за деловната година		(12.141)	5.231
Вкупно главнина и резерви	29	57.303	69.444
Неконтролирано учество		-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	54.851	58.077
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	31	20.331	16.712
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	-	-
Останатои тековни обврски	33	19.106	18.836
Тековни обврски по заеми и кредити	34	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	321.850	347.369
Вкупно тековни обврски		361.287	382.917
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		473.441	510.439

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 28.02.2023 година
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите



ЈП ПЛАВАЈА Радовиш
Управител - Дејан Крстев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2022	29.428	7.090	32.927	69.445
Корекција на добивки од минати години	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за 2022 година			(12.141)	(12.141)
Реинвестирана добивка		1.046	(1.046)	-
Исплатена дивиденда			-	-
Состојба на 31.12.2022	29.428	8.136	19.740	57.303

Опис	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2021	29.428	3.749	31.037	64.214
Корекција на добивки од минати години	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за 2021 година			5.231	5.231
Реинвестирана добивка		3.341	(3.341)	-
Исплатена дивиденда			-	-
Состојба на 31.12.2021	29.428	7.090	32.927	69.444

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Опис	2022	2021
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/(загуба) по оданочување	(12.141)	5.231
Корекција на добивка од минати години	-	-
Амортизација на основни средства	30.395	28.338
Зголемување/(намалување) на тековните средства		
Залихи	967	1.596
Побарувања од купувачи	(1.584)	1.884
Останати краткорочни побарувања	(4.840)	-
Вкупно зголемување/(намалување) на тековните средства	(5.456)	3.480
Зголемување/(намалување) на тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	3.619	(3.034)
Останатои тековни обврски	269	(6.683)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(25.519)	(25.464)
Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски	(21.631)	(35.180)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	(8.833)	1.869
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(6.222)	(6.703)
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	(6.222)	(6.703)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Долгорочни обврски	(3.226)	2.936
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	(3.226)	2.936
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(18.281)	(1.898)
Готовина на почетокот од годината	25.988	27.887
Готовина на крајот од годината	7.707	25.988

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ (во понатамошниот текст Претпријатието) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва.

Основна деловна активност на Претпријатието е со шифра 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода.

Други дејности кои ги обавува претпријатието се:

37.00 - Отстранување на отпадни води

38.11 - Собирање на безопасен отпад

38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад

42.21 - Изградба на комунални објекти за течности

43.22 – Поставување и инсталации за водовод, канализација и глин и инсталации за греење и клима - уреди

68.20 - Издавање и управување на сопствен недвижен имот или имот земен под закуп

68.32 – Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор

81.29 - Останати услуги на чистење неспоменати на друго место

81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животна средина

96.09 – Останати лични услужни дејности, неспоменати на друго место

Основач на Претпријатието е:

Р.бр.	Основач	Влог во денари	% на учество
1.	Совет на Општина Радовиш	500	100%

Седиштето на Претпријатието е во Радовиш, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2022 година, Претпријатието има 97 вработени (31 декември 2021: 102 вработени).

Со актот за основање на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ.

Со Претпријатието раководи извршниот директор Дејан Крстев кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со Претпријатието.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Претпријатието како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Претпријатието се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2021 година.

Финансиските извештаи на Претпријатието се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Претпријатието. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Претпријатието. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од Раководството на Претпријатието употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Претпријатието не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Претпријатието.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Претпријатието.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието на 31 Декември 2022 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Претпријатието поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена засекоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Претпријатието. Компетентните оддели во Претпријатието периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2,5%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Претпријатието ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Претпријатието како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Претпријатието има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Претпријатието нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати трошоци на работењето" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, багајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Претпријатието е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Претпријатието исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Претпријатието нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигување на Северна Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Непостојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2021: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Претпријатието. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување

на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Претпријатието и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Белешка 26).

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои Претпријатието ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Претпријатието на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Претпријатието е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Претпријатието е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски искажани во странска валута. Претпријатието не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијаво денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2022 и 2021 година се дадени во следниов преглед:

валута	Во денари	Во денари
	2022	2021
ЕУР	61,4932	61,6270
УСД	57,6535	54,3736

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

(б) Каматен ризик

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Претпријатието е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ценовен ризик

Претпријатието не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Претпријатието на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на менаџментот кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Претпријатието. Претпријатието располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Претпријатието води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Претпријатието не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Претпријатието на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Претпријатието. Претпријатието континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Претпријатието работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Претпријатието има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Претпријатието во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Претпријатието може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Претпријатието има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Претпријатието ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Претпријатието смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4 Приходи од продажба

Опис	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	82.516	85.707
Вкупно	82.516	85.707

Белешка 5 Останати приходи

Опис	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	-	13
Останати приходи од работењето	26.928	27.031
Вкупно	26.928	27.043

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	5.200	8.799
Трошоци за енергија (за производство)	28.463	11.110
Вкупно	33.753	19.909

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	22	49
Вкупно	22	49

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	475	485
Комунални услуги	977	513
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	13	41
Останати услуги	3.073	2.256
Вкупно	4.537	3.295

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2022	2021
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	382	308
Трошоци за спонзорства и донации	73	83
Трошоци за репрезентација	283	741
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	341	308
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	134	931
Останати трошоци на работењето	1.217	1.558
Вкупно	2.430	3.929

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2022	2021
Плата и надоместоци на плата - бруто	47.185	41.467
Останати трошоци за вработените	2.196	2.611
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	66	38
Вкупно	49.447	44.117

Белешка 11 Амортизација

Опис	2022	2021
Амортизација на градежни објекти	6.796	6.796
Амортизација на постројки и опрема	23.600	21.543
Вкупно	30.395	28.338

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Опис	2022	2021
Вредносно усогласување (обезвреднување) на останати материјални средства	-	416
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	473	5.476
Вкупно	473	5.893

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Претпријатието не врши резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Опис	2022	2021
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	100	-
Останати расходи од работењето	25	126
Вкупно	124	126

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 15 Финансиски приходи

Опис	2022	2021
Приходи врз основа на камати одработењето со неповрзани друштва	881	745
Вкупно	881	745

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	2022	2021
Останати финансиски расходи	1.291	1.324
Вкупно	1.291	1.324

Белешка 17 Добивка/(Загуба) пред оданочување

Загубата пред оданочување за тековната 2022 година изнесува 12.141 илјади денари. Во минатата 2021 година добивката пред оданочување изнесуваше 6.516 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Претпријатието во тековната 2022 година има прикажано загуба пред оданочување во вкупен износ од 12.141 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2022 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Претпријатието за 2022 година нема пресметан данок на добивка (2021: 1.285), како што е прикажано во наредната табела

Опис	2022	2021
Добивка/загуба пред оданочување од БУ	(12.141)	6.516
Непризнати расходи за даночни цели	1.126	6.333
Даночна основа	-	12.849
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа	-	12.849
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	-	1.285
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка по намалување на даночната основа	-	1.285

Белешка 19 Нето добивка/(загуба) за деловната година

Нето загубата од редовното работење за деловната година после оданочување изнесува 12.141 илјади денари. Во претходната 2021 година ова Претпријатие има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 5.231 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината

Вкупната сеопфатна загуба за тековната 2022 година изнесува 12.141 илјади денари. Вкупната сеопфатна добивка за претходната 2021 година изнесуваше 5.231 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2022	356	299.946	244.500	544.801
Нови набавки	-	-	6.222	6.222
Активирање на инвестиции	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2022	356	299.946	250.722	551.023
Акумулирана депрецијација 01.01.2022		51.509	93.493	145.002
Депрецијација 2022		6.796	23.600	30.395
Расход и продажба		-	-	-
Состојба на 31.12.2022	-	58.305	117.092	175.397
Нето сегашна вредност на 31.12.2021	356	248.437	151.007	399.800
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	356	241.641	133.629	375.626

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2021	356	299.946	237.797	538.098
Нови набавки	-	-	6.703	6.703
Активирање на инвестиции	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2021	356	299.946	181.104	544.801
Акумулирана депрецијација 01.01.2021		44.713	71.950	116.663
Депрецијација 2021		6.796	21.543	28.338
Расход и продажба		-	-	-
Состојба на 31.12.2021	-	51.509	93.493	145.002
Нето сегашна вредност на 31.12.2020	356	255.233	108.042	421.435
Нето сегашна вредност на 31.12.2021	356	248.437	87.611	399.800

Белешка 22 Залихи

Опис	2022	2021
Залихи на суровини и материјали	7.598	8.276
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.016	1.246
Залиха на трговски стоки	327	387
Вкупно	8.942	9.909

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	37.286	39.254
Спорни и сомнителни побарувања	39.040	35.488
Сомнителни и спорни побарувањата од купувачи	-	-
Вкупно	76.326	74.742

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

Претпријатието нема побарувања за дадени аванси на добавувачи.

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2022	2021
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	4.834	-
Побарувања од вработените	5	-
Вкупно	4.840	-

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Претпријатието нема краткорочни финансиски средства.

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2022	2021
Парични средства на трансакциски сметки во денари	7.696	25.944
Парични средства во благајна	12	44
Вкупно	7.707	25.988

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)

Претпријатието нема платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР).

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	2022	2021
Основна главнина	29.428	29.428
Законски, статутарни и останати резерви	8.136	7.090
Акумулирана добивка/(загуба)	32.927	31.037
Добивка/загуба за деловната година	(12.141)	5.231
Реинвестирана добивка	(1.046)	(3.341)
Вкупно	57.303	69.444

Белешка 30 Долгорочни обврски

Опис	2022	2021
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	54.851	58.077
Вкупно	54.851	58.077

Долгорочните обврски се по основ на кредит кон КФВ банка за изградба на водовод.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	<u>20.331</u>	<u>16.712</u>
Вкупно	20.331	16.712

Од вкупните обврски, 13.970 илјади денари се кон ЕЛЕМ АД Скопје, кои потекнуваат од 2012 година, и за истите има судска пресуда и спогодба за одложено плаќање.

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Претпријатието нема обврски за аванси, депозити и кауции.

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за данокот на додадена вредност	-	(161)
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	574
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	12.906	13.693
Обврски за персонален данок на доход	14	8
Обврски за данок на имот	(1.005)	(1.005)
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	4.723	3.482
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.345	2.173
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	<u>123</u>	<u>72</u>
Вкупно	19.106	18.836

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Претпријатието нема обврски по заеми и кредити.

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Опис	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	<u>321.850</u>	<u>347.369</u>
Вкупно	321.850	347.369

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Претпријатието има трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности. Овие трансакции се извршени во согласност со комерцијалните услови и пазарните цени.

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Претпријатието нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски (Белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

ЈП ПЛАВАЈА Радовиш е тужена страна од 6 физички и едно правно лице, со вкупна вредност на спорот од 3.165 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Со состојба 31.12.2022 година Претпријатието има сомнителни и спорни побарувања со вредност од 39.040 илјади денари. Веројатноста за наплата на истите не може да се предвиди.

Со состојба на 31.12.2022 година, Претпријатието има 66 активни извршни решенија во банка во вкупен нето износ на главен долг од 73.376 илјади денари, во кои се јавува како тужена страна.

37.3 Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночните органи можат да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по подесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

Белешка 38 Последователни настани

Нема последователни настани после периодот на известување кои би влијаеле на извештајот на сеопфатната добивка, на извештајот на финансиската состојба како и на извештајот за паричните текови за 2022 година.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Претпријатието за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Претпријатието, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на Претпријатието во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Претпријатието (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Претпријатието го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ

ВД Директор Дејан Крстев



ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2022 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

ЕМБС: 05266025

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА ПО Радовиш

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	375.626.285,00			399.799.568,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	375.626.285,00			399.799.568,00
10	-- Недвижности (011+012)	241.997.030,00			248.792.602,00
11	-- Земјиште	355.652,00			355.652,00
12	-- Градежни објекти	241.641.378,00			248.436.950,00
13	-- Постројки и опрема	133.629.255,00			151.006.966,00

36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	97.814.694,00			110.639.456,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	8.941.694,00			9.908.742,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	7.598.352,00			8.275.905,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.016.113,00			1.245.977,00
42	-- Залихи на трговски стоки	327.229,00			386.860,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	81.165.559,00			74.742.273,00
47	-- Побарувања од купувачи	76.326.039,00			74.742.273,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	4.834.052,00			
50	-- Побарувања од вработените	5.468,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	7.707.441,00			25.988.441,00
60	-- Парични средства	7.707.441,00			25.988.441,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	473.440.979,00			510.439.024,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	57.303.366,00			69.444.692,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	29.427.762,00	√		29.427.762,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	8.135.968,00	√		7.089.792,00
72	-- Законски резерви	4.067.984,00			3.544.896,00
73	-- Статутарни резерви	4.067.984,00			3.544.896,00

75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	31.880.964,00			27.696.258,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				5.230.880,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	12.141.328,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	94.287.590,00			93.625.475,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	54.850.762,00	✓		58.076.900,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	54.850.762,00			58.076.900,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	39.436.828,00			35.548.575,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	20.331.314,00	✓		16.712.393,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	12.905.720,00			13.693.083,00
100	-- Обврски кон вработените	2.344.774,00			2.173.094,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.732.020,00			2.897.905,00
107	-- Останати финансиски обврски	123.000,00			72.100,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	321.850.023,00	✓		347.368.857,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	473.440.979,00			510.439.024,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	110.330.896,00			113.495.520,00
202	-- Приходи од продажба	82.515.794,00			85.707.182,00
203	-- Останати приходи	27.815.102,00			27.788.338,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	122.472.224,00			106.979.742,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	33.753.038,00			19.909.118,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	22.826,00			122.255,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.537.153,00			3.294.958,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.495.286,00			3.967.097,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	49.380.927,00			44.078.534,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	28.480.670,00			26.575.987,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.036.304,00			1.818.904,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	11.867.750,00			11.043.975,00
217	-- Останати трошоци за вработените	6.996.203,00			4.639.668,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	30.395.282,00			28.338.337,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	472.630,00			5.476.345,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.415.082,00			1.793.098,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)				6.515.778,00
247	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)	12.141.328,00			

2/24/23, 11:18 AM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				6.515.778,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	12.141.328,00			
252	-- Данок на добивка				1.284.898,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				5.230.880,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	12.141.328,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	97,00			102,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД				5.230.880,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				5.230.880,00
269	-- Добивка за годината				5.230.880,00
270	-- Загуба за годината	12.141.328,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				5.230.880,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	12.141.328,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година

			за тековна година	
609	-- Земјишта	355.652,00		355.652,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	241.641.378,00		248.436.950,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	16.637.740,00		16.590.988,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	82.515.794,00		85.707.182,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	82.515.794,00		85.707.182,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	27.815.102,00		27.788.338,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.289.985,00		8.282.227,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	3.570.088,00		2.931.402,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	495.214,00		517.016,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	24.892.965,00		8.178.473,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	474.755,00		485.224,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	3.072.989,00		2.768.829,00

692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	252.238,00			221.704,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.897.956,00			2.192.944,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)				17.778,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	65.760,00			38.481,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	59.000,00			35.000,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	424.293,00			341.883,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	77.165,00			84.378,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	97.233,00			163.682,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	340.575,00			307.855,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	92.300,00			92.300,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.415.081,00			2.976.999,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	97,00			102,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	1,00			1,00

Структура на приходи по дејности

2/24/23, 11:18 AM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	110.330.896,00			

Потпишано од:

RISTE PRANGOVSKI

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАТОК 3

Годишен извештај за работењето за 2022 година

Јавно претпријатие за комунални
дејности
ПЛАВАЈА П.О.
Бр. 0501-127/19
21.02 2023 год.
Радовиш

Финансов извештај за работата на
„ ЈП Плаваја“ – Радовиш
2022 год.

Февруари, 2023 година

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Според обврските, сметководство на ЈП Плаваја е задолжено да изготви годишен финансиски извештај за работата на ЈП Плаваја. Целта на овие извештаи е да се информираат органите на Претпријатието за финансиските движења за одредениот период. Извештаите се изготвуваат во согласност со Законот за трговски друштва, МСС и МСФИ и сметководствените политики кои се однесуваат за средни субјекти и тоа:

- Биланс на успех
- Биланс на состојба
- Даночен биланс
- Посебни податоци
- Објаснувања и белешки
- Структура на приходи по дејности

Презентирање на податоците од Билансот на успех

БИЛАНС НА УСПЕХ

Р.бр	ПОЗИЦИЈА	2022	2021	Индекс
1	Приходи од основна дејност	82.515.794	85.707.182	96.3
2	Расходи од основна дејност	122.472.224	106.979.742	114.5
2а	Материјални трошоци	40.808.303	27.293.428	149.5
	Трошоци за сировини и др материјали	33.753.038	19.909.118	169.5
	Набавна вредност на продадени стоки	22.826	122.255	18.7
	Услуги со карактер на материјални трошоци	4.537.153	3.294.958	137.7
	Останати трошоци од работењето	2.495.286	3.967.097	62.9
2б	Трошоци за вработени	49.380.927	44.078.534	112
	Нето плати	28.480.670	26.575.987	107.2
	Трошоци за даноци и придонеси	13.904.054	12.862.879	108.1
	Останати трошоци за вработените	6.996.203	4.639.668	150.5
	Амортизација	30.395.282	28.338.337	107.3
3	Приходи од други активности	27.815.102	27.788.338	100.1
4	Расходи од други активности	1.415.082	1.793.098	78.9
5	Вонредни приходи			
6	Вонредни расходи			
7	Добивка пред оданочување	0	6.515.778	0
8	Загуба пред оданочување	12.141.328		
9	Данок и придонеси од добивка	0	1.284.898	
10	Добивка за финансиската година		5.230.880	
11	Загуба за финансиската година	12.141.328		
	Број на вработени	97	102	

Од билансот на успехот се гледа дека приходите од основната дејност имаат индекс од 96.3 или намалување за 3.7%, додека расходите од основна дејност бележат индекс на зголемување од 114.5 односно 14.5%.

Материјалните трошоци во 2022 бележат зголемување од 49.5% и тоа зголемување бележат трошоците за сировини и материјали со 69.5% најголемото зголемување овде е од енормното зголемување на цената на електричната енергија, и услугите со карактер на материјални трошоци со 37.7%, а набавената вредност додека останатите трошоци бележат намалување.

Трошоците за вработени имаат зголемување од 12% и тоа поголем дел се должи на зголемувањето на минималната плата.

Амортизацијата како показател има зголемување од 7.3%.

Приходите од други активности во 2022 година се скоро еднакви со приходите од други активности во 2021 година.

Расходите од други активности имат намалување од 21,8%.



Вонредните приходи и вонредните расходи во 2022 година имаат вредности 0.

Добивка пред оданочување во 2022 година нема

Загубата пред оданочување за 2022 година изнесува 12.141.328 денари. Данок на добивка за непризнаени расходи нема да се плаќа бидејќи претпријатието искажува загуба.

Во прилог е даден табеларен приказ на потрошена електрична енергија 2022 во однос на 2021 каде може да се види дека иако количината на потрошена електрична енергија е намалена износот е енормно зголемен поради зголемената цена на електричната енергија што директно го предизвикува и финансискиот резултат.


ВКУПНА ПОТРОШУВАЧКА НА Е.Е. НА ЈП				фактура во денари со ддв		разлика
Месец	2021 KW	2022 KW	разлика KW	2021	2022	
1	104.184	117.232	13.048	644.149	776.643	1.324.94
2	112.304	100.121	-12.183	703.876	695.726	-8.150
3	114.413	109.221	-5.192	710.219	732.818	225.99
4	93.722	124.542	30.820	754.696	822.714	68.018
5	132.037	110.630	-21.407	753.389	2.681.206	1.927.817
6	138.487	124.444	-14.043	788.827	2.492.484	1.703.657
7	173.684	168.841	-4.843	982.669	5.236.534	4.253.865
8	192.316	150.118	-42.198	1.085.736	6.199.355	5.113.619
9	163.017	139.938	-23.079	923.971	4.166.289	3.242.318
10	147.729	142.241	-5.488	878.630	2.172.443	1.293.813
11	120.742	113.141	-7.601	724.153	2.232.241	1.508.088
12	116.426	100.184	-16.242	690.192	887.342	197.150
ВКУПНО	1.609.061	1.500.653	-108.408	9.640.507	29.095.795	19.455.288




Во прилог е даден табеларен и графички приказ на најголеми трошоци како и на најголеми приходи во 2022:

2022 - ИЗВЕШТАЈ - НАЈГОЛЕМИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ

Ред.број	Видови на трошоци	ЈП Плаваја 2022	трошоци во %
4.3	Бруто плата	42,384,724.00	34.61%
1.2	Потрошена електрична енергија	24,892,965.00	20.33%
1.1	Потрошени материјали и резервни делови	5,289,985.00	4.32%
4.4	Бруто плата преку АВВ	4,799,928.00	3.92%
4.2	Амортизација	30,395,282.00	24.82%
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	3,570,088.00	2.92%
3.14	Камати	1,153,201.00	0.94%
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	821,091.00	0.67%
	Останати трошоци	9,164,960.00	7.48%
	Вкупно трошоци	122,472,224.00	



Ред.број	Видови на приходи	ЈП Плаваја 2022	Приходи во %
6.1	Приходи од продажба на вода	32,060,509.00	29.06%
6.17	Приходи од смет	16,373,752.00	14.84%
6.40	Приходи од прочистување отпадни води	10,504,543.00	9.52%
6.4	Приходи од канализација	4,996,814.00	4.53%
6.21	Приходи од погребална такса	4,693,985.00	4.25%
6.33	Приходи од паркови и зеленило	3,829,220.00	3.47%
6.29	Приходи од јавна чистота	5,237,520.00	4.75%
6.30	Приходи од амортизација на грантт	25,518,834.00	23.13%
	Останати приходи	7,115,719.00	6.45%
	Вкупно приходи	110,330,896.00	




Во прилог е даден табеларен и графички приказ на четиринаесетте најголеми трошоци како и на четиринаесте најголеми приходи во 2022:

Ред.број	Видови на приходи	Приходи	приходи во %
6.1	Приходи од продажба на вода	32.060.509	29.06%
6.17	Приходи од смет	16.373.752	14.84%
6.21	Приходи од погребална такса	4.693.985	4.25%
6.4	Приходи од канализација	4.996.814	4.53%
6.29	Приходи од јавна чистота	5.237.520	4.75%
6.18	Приходи од камати	881.296	0.80%
6.27	Приходи од резервација на Тезги	1.329.311	1.20%
6.38	Вонредни приходи нотарска награда	321.882	0.29%
6.40	Приходи од прочистување на отпадни води	10.504.545	9.52%
6.26	Приходи од пазарна такса	320.651	0.29%
6.20	Приходи од приклучок на водоводна мрежа	417.750	0.38%
6.10	Приходи од амортизација на грант	25.518.834	23.13%
6.3	Приходи од приклучок на канализациона мрежа	45.000	0.04%
6.33	Приходи од паркови и зеленило	3.829.220	3.47%
0	Останато	3.799.827	3.45%
	Вкупно приходи	110.330.896	100

Ред.број	Видови на трошоци	Трошоци	трошоци во %
4.3	Бруто плата	42.384.724	34.61%
1.2	Потрошена електрична енергија	24.892.965	20.33%
3.16	Сомнителни и спор.побар	472.630	0.39%
1.1	Потрошени материјали и резервни делови	5.289.985	4.32%
4.2	Амортизација	30.395.282	24.82%
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	3.570.088	2.92%
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	821.091	0.67%
3.14	Камати	1.153.201	0.94%
2.11	Услуги за санитар. контрола на вода	619.404	0.51%
4.4	Бруто плата преку АВВ	4.799.928	3.92%
3.21	Погребални трошоци за сандаци и венци	941.482	0.77%
2.8	Трошоци за УО	424.293	0.35%
2.2	Теле.услуги (мобилни)	323.991	0.26%
2.14	Услуги за поправка и одржување на возила	636.982	0.52%
	Останато	5.746.178	4.67%
	Вкупно трошоци	122.472.224	100


СПОРЕДБА: Трошци/Приходи 2022

2022	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Прочиститување	Паркинзи	ЈП Плаваја
Вкупно трошоци	46,124,847.00	31,303,918.00	4,106,376.00	846,397.00	36,687,952.00	3,402,734.00	122,472,224.00
Вкупно приходи	41,294,240.00	27,798,964.00	5,032,583.00	1,670,409.00	33,100,510.00	1,434,190.00	110,330,896.00
Разлика	-4,830,607.00	-3,504,954.00	926,207.00	824,012.00	-3,587,442.00	1,968,544.00	-12,141,328.00




Тренд на движење на најголемите приходи и трошоци 2022/2021:

Ред.број	Видови на приходи	ЈП Плаваја 2022	ЈП Плаваја 2021	
6.1	Приходи од продажба на вода	32,060,509.00	32,736,211.00	97.94%
6.17	Приходи од смет	16,373,752.00	15,998,695.00	102.34%
6.40	Приходи од прочистување отпадни води	10,504,543.00	10,672,104.00	98.43%
6.4	Приходи од канализација	4,996,814.00	4,574,149.00	109.24%
6.21	Приходи од погребална такса	4,693,985.00	4,759,985.00	98.61%
6.33	Приходи од паркови и зеленило	3,829,220.00	5,491,204.00	69.73%
6.29	Приходи од јавна чистота	5,237,520.00	7,294,729.00	71.80%
6.30	Приходи од амортизација на грант	25,518,834.00	25,863,735.00	98.67%
0	Останати приходи	7,115,719.00	6,104,708.00	116.56%
	Вкупно приходи	110,330,896.00	113,495,520.00	97.21%
	Вкупна добивка	-12,141,328.00	6,515,778.00	



Ред.број	Видови на трошоци	ЈП Плаваја 2022	ЈП Плаваја 2021	2022/2021
4.3	Бруто плата	42,384,724.00	39,438,866.00	107.47%
1.2	Потрошена електрична енергија	24,892,965.00	8,178,473.00	304.37%
1.1	Потрошени матерјали И резервни делови	5,289,985.00	8,799,243.00	60.12%
4.4	Бруто плата преку АВВ	4,799,928.00	2,028,595.00	236.61%
4.2	Амортизација	30,395,282.00	28,338,337.00	107.26%
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	3,570,088.00	2,931,402.00	121.79%
3.14	Камати	1,153,201.00	1,323,053.00	87.16%
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	821,091.00	1,031,832.00	79.58%
	Останати трошоци	9,164,960.00	14,909,941.00	61.47%
	Вкупно трошоци	122,472,224.00	106,979,742.00	114.48%



8.2 БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ПОЗИЦИЈА	2022	2021	Индекс
АКТИВА			
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	375.626.285	399.799.568	94
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	97.814.694	110.639.456	88.4
Залихи	7.598.352	8.275.905	91.8
Побарувања од купувачи	76.326.039	74.742.273	102.1
Побарувања од вработените	0	0	0

	Побарувања од други институции			
	Парични средства	7.707.441	25.988.441	29.7
	ВКУПНА АКТИВА	473.440.979	510.439.024	92.7
	ПАСИВА			
	КАПИТАЛ	57.303.366	69.444.692	82.5
	ЗАПИШАН КАПИТАЛ	29.427.762	29.427.762	1
	РЕЗЕРВИ	8.135.968	7.089.792	114.8
	АКОМУЛИРАНА ДОБИВКА	31.880.964	27.696.258	115.1
	ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	0	0	0
	ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	0	5.230.880	0
	ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОД.	12.141.328		
	ДОЛГ. И КРАТ. ОБВРСКИ	94.287.590	93.625.475	100.7
	ВКУПНА ПАСИВА	473.440.979	510.439.024	92.7

Од Билансот на состојба се гледа дека имаме намалување на вкупната актива што соодветствува и во намалување на вкупната пасива за 7.3%. што се должи на намалувањето на набавната вредност на основните средства. Во активата побарувањата од купувачите се зголемени за 2.1%, а материјалните средства се намалени за 6%.

Во пасивата се искажуваат изворите на средствата и се гледа дека имаме намалување на капиталот од 17.5% и зголемување на обврските за 0.7%.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ

Во прилог на извештајот Ви ги даваме табелите на расходите и приходите по работни единици за 2021 и 2022 година по подделни позиции аналитички според контниот план.

РАСХОДИ ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ

Трошоците по работни единици водовод и канализација за 2022 се зголемени во однос на трошоците во 2021 година.

Трошоците на работна единица комунална хигиена се зголемени во однос на тие од 2021 година.

Трошоците на работна единица погребно се намалени поради намалување на обемот на работа со одминувањето на Covid 19 кризата.

Трошоците на работна единица градски Пазар се намалени незначително во однос на 2021 година.

Во прилог е дадена табела за трошоци по работни единици за 2021 и 2022 година.

Финансов извештај на ЈП Плаваја

За период од 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год.

РАСХОДИ

Трошоци за материјали

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
1.1	Потрошени материјали и резервни делови	5,964,049.00	1,667,202.00	64,658.00	16,584.00	1,086,750.00	8,799,243.00
1.2	Потрошена електрична енергија	5,094,821.00	176,106.00	61,247.00	39,542.00	2,806,757.00	8,178,473.00
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	957,129.00	1,843,924.00	55,469.00	17,256.00	57,624.00	2,931,402.00
1.4	Трошоци за вода и смет	74,252.00	47,144.00	12,894.00	7,214.00	371,179.00	512,683.00
1.	ВКУПНО:	12,090,251.00	3,734,376.00	194,268.00	80,596.00	4,322,310.00	20,421,801.00

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
2.1	Транспортни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.2	Теле.услуги (мобилни)	125,959.00	74,214.00	37,854.00	11,254.00	65,425.00	314,706.00
2.3	Теле.услуги (фиксни)	19,279.00	9,653.00	5,984.00	4,326.00	11,298.00	50,540.00
2.4	Пошгарина	63,345.00	23,594.00	5,326.00	2,566.00	25,147.00	119,978.00
2.5	Инвестициони одржувања						0.00
2.6	Услуги за прекоп и чистење депонија		0.00				0.00
2.7	Услуги по договор за дело одр.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.8	Трошоци за УО	137,685.00	144,566.00	12,580.00	4,952.00	42,100.00	341,883.00
2.9	Трошоци за закуп						0.00
2.10	Трошоци за засил. Исхрана						0.00
2.11	Услуги за санитар. контрола на вода	440,228.00	0.00	0.00	0.00		440,228.00
2.12	Други услуги	43,700.00	20,000.00	0.00	0.00	30,560.00	94,260.00
2.13	Услуги за регистрација на возила	142,457.00	124,556.00	21,254.00	0.00	0.00	288,267.00
2.14	Услуги за поправка и одржување на возила	388,665.00	204,626.00	4,470.00	0.00		597,761.00

2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	451,271.00	299,547.00	56,452.00	0.00	224,562.00	1,031,832.00
2.16	Чланарини на здруженија	28,188.00	22,924.00	2,488.00	2,432.00	6,368.00	62,400.00
2.17	Здравствени услуги	39,000.00	47,000.00	10,000.00	3,000.00	11,000.00	110,000.00
2.18	Трошоци за Семин. и стру. литература	49,140.00	12,432.00	958.00	1,545.00	11,226.00	75,301.00
2.19	Интелектуални услуги	45,100.00	29,800.00	5,200.00	3,500.00	12,400.00	96,000.00
2.20	Трошоци за јавни набавки	58,320.00	41,541.00	2,560.00	0.00	15,264.00	117,685.00
2.	ВКУПНО:	2,032,337.00	1,054,453.00	165,126.00	33,575.00	455,350.00	3,740,841.00

Други трошоци

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
3.1	Трошоци за превоз на работници	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.2	Дневници за службен пат	17,500.00	9,500.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00	35,000.00
3.3	Надоместок на трошоци за службен пат	2,412.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00
3.4	Отпремнина за пензија	55,850.00	165,854.00	0.00	0.00	0.00	221,704.00
3.5	Помош на семејства	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		30,000.00
3.6	Премии за осигурување						0.00
3.7	Трошоци за банкарски провизии	105,665.00	74,569.00	27,544.00	23,258.00	76,819.00	307,855.00
3.8	Трошоци за промоција пропаганда и реклама	40,905.00	0.00	0.00	0.00		40,905.00
3.9	Трошоци за репрезентација	65,254.00	52,156.00	0.00	4,588.00	18,662.00	140,660.00
3.10	Трош.за репрезентација бифе	11,656.00	7,925.00	0.00	641.00	2,800.00	23,022.00
3.11	Судски такси, финанс.резер.	102,554.00	45,458.00	8,954.00	3,562.00	22,300.00	182,828.00
3.12	Казни, пенали, штети	0.00	416,295.00	0.00	0.00		416,295.00
3.13	Спонзорство	84,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,378.00
3.14	Камати	87,546.00	69,992.00	4,522.00	1,545.00	45,256.00	208,861.00
3.15	Камати за КАВ Банка	1,114,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,692.00
3.16	Сомнителни и спор.побар	2,654,458.00	1,730,208.00	480,682.00	12,545.00	598,452.00	5,476,345.00
3.17	Др.нематеријални трошоци	27,896.00	17,254.00	2,541.00	1,245.00	8,866.00	57,802.00
3.18	Др.немат.Тро.- сечење на дрва	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3.19	Трошоци за РД такса	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

3.20	Дополнителни утврдени трошоци по решение	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.21	Погребални трошоци за сандаци и венци	0.00	0.00	592,332.00	0.00		592,332.00
3.22	Дополнителни утврдени трошоци по решение	0.00	379,377.00	0.00	0.00		379,377.00
3.23	Трошоци за одржување на софтвер	72,149.00	35,785.00	7,548.00	4,562.00	13,254.00	133,298.00
3.24	Трошоци за фонд за води	832,343.00	0.00	0.00	0.00		832,343.00
3.25	Трошоци за комисија за енергетика	28,441.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	48,441.00
3.26	Регрес за годишен одмор	685,514.00	1,067,964.00	146,927.00	34,210.00	258,329.00	2,192,944.00
3.27	Трошоци за бновогодишен надоместок	112,687.00	175,556.00	24,152.00	5,624.00	42,465.00	360,484.00
3.	ВКУПНО:	6,122,900.00	4,263,962.00	1,297,702.00	93,280.00	1,111,203.00	12,889,047.00

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
4.1	Набавна вредност	0.00	0.00	122,255.00	0.00	0.00	122,255.00
4.2	Амортизација	4,383,152.00	1,503,569.00	216,010.00	48,882.00	22,186,724.00	28,338,337.00
4.3	Бруто плата	12,328,590.00	19,206,728.00	2,642,404.00	615,246.00	4,645,898.00	39,438,866.00
4.4	Бруто плата преку АВВ	831,724.00	1,034,583.00	48,035.00	0.00	114,253.00	2,028,595.00
4.	ВКУПНО:	17,543,466.00	21,744,880.00	3,028,704.00	664,128.00	26,946,875.00	69,928,053.00

5=1+2+3+4	Вкупно Трошоци	37,788,954.00	30,797,671.00	4,685,800.00	871,579.00	32,835,738.00	106,979,742.00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

Финансов извештај на ЈП Плаваја

За период од 01.01.2022 год. до 31.12.2022 год.

РАСХОДИ

Трошоци за материјали

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	Паркинзи	ЈП Плаваја
1.1	Потрошени материјали и резервни делови	2,327,588.00	1,584,016.00	135,635.00	30,224.00	648,326.00	564,196.00	5,289,985.00
1.2	Потрошена електрична енергија	17,731,943.00	154,233.00	48,726.00	24,589.00	6,848,051.00	85,423.00	24,892,965.00
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	1,231,267.00	2,254,047.00	57,556.00	0.00	15,288.00	11,930.00	3,570,088.00
1.4	Трошоци за вода и смет	74,252.00	47,144.00	12,394.00	6,714.00	832,060.00	4,090.00	976,654.00
1.	ВКУПНО:	21,365,050.00	4,039,440.00	254,311.00	61,527.00	8,343,725.00	665,639.00	34,729,692.00

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	Паркинзи	ЈП Плаваја
2.1	Транспортни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.2	Теле.услуги (мобилни)	133,745.00	77,569.00	27,458.00	6,247.00	65,425.00	13,547.00	323,991.00
2.3	Теле.услуги (фиксни)	24,480.00	14,654.00	5,984.00	2,996.00	13,298.00	3,545.00	64,957.00
2.4	Поштарина	34,019.00	17,954.00	4,326.00	2,566.00	25,147.00	1,795.00	85,807.00
2.5	Инвестициони одржувања							0.00
2.6	Услуги за прекоп и чистење депонија		0.00					0.00
2.7	Услуги по договор за дело одр.	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.8	Трошоци за УО	160,255.00	168,056.00	20,523.00	5,952.00	56,960.00	12,547.00	424,293.00
2.9	Трошоци за закуп							0.00
2.10	Услуги за зонско паркирање						381,699.00	381,699.00
2.11	Услуги за санитар. контрола на вода	619,404.00	0.00	0.00	0.00			619,404.00

2.12	Други услуги	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	39,490.00		98,290.00
2.13	Услуги за регистрација на возила	99,705.00	98,526.00	21,254.00	0.00	15,876.00	7,524.00	242,885.00
2.14	Услуги за поправка и одржување на возила	401,967.00	230,208.00	0.00	0.00	4,807.00		636,982.00
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	369,262.00	225,887.00	56,452.00	11,245.00	158,245.00	0.00	821,091.00
2.16	Чланарини на здруженија	34,478.00	27,924.00	2,488.00	2,432.00	9,368.00	2,400.00	79,090.00
2.17	Здравствени услуги	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00
2.18	Трошоци за Семин. и стру. литература	30,796.00	5,245.00	958.00	1,545.00	14,523.00	0.00	53,067.00
2.19	Интелектуални услуги	34,300.00	19,200.00	2,200.00	1,500.00	12,400.00	0.00	69,600.00
2.20	Трошоци за јавни набавки	42,586.00	28,558.00	2,560.00	0.00	15,264.00	5,789.00	94,757.00
2.	ВКУПНО:	2,028,697.00	943,181.00	144,203.00	34,483.00	430,803.00	428,846.00	4,010,213.00

Други трошоци

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	Паркинзи	ЈП Плаваја
3.1	Трошоци за превоз на работници	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.2	Дневници за службен пат	25,500.00	14,500.00	2,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	59,000.00
3.3	Надоместок на трошоци за службен пат	2,412.00	1,069.00	0.00	0.00	3,279.00	0.00	6,760.00
3.4	Отпремнина за пензија	127,266.00	124,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,238.00
3.5	Помош на семејства	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.6	Премии за осигурување						0.00	0.00
3.7	Трошоци за банкарски провизии	112,668.00	80,683.00	27,544.00	23,258.00	86,547.00	9,875.00	340,575.00
3.8	Трошоци за промоција пропаганда и реклама	12,755.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,755.00
3.9	Трошоци за репрезентација	39,256.00	21,278.00	0.00	1,491.00	13,589.00	0.00	75,614.00
3.10	Трош.за репрезентација бифе	10,855.00	7,223.00	0.00	641.00	2,900.00	0.00	21,619.00
3.11	Судски такси, финанс.резер.	57,714.00	24,546.00	3,212.00	1,542.00	15,150.00	0.00	102,164.00

3.12	Казни,пени,штети	24,532.00	99,875.00	0.00	0.00		0.00	124,407.00
3.13	Спонзорство	77,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,165.00
3.14	Камати	62,478.00	44,563.00	4,522.00	1,545.00	24,365.00	0.00	137,473.00
3.15	Камати за КАВ Банка	1,153,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,201.00
3.16	Сомнителни и спор.побар	256,315.00	144,591.00	12,654.00	1,254.00	57,816.00	0.00	472,630.00
3.17	Др.нематеријални трошоци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.18	Др.немат.Тро.- сечење на дрва	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.19	Трошоци за РД такса	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.20	Дополнителни утврдени трошоци по решение	6,052.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,052.00
3.21	Погребални трошоци за сандачи и венци	0.00	0.00	941,482.00	0.00		0.00	941,482.00
3.22	Дополнителни утврдени трошоци по решение	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.23	Трошоци за одржување на софтвер	72,125.00	36,054.00	7,548.00	4,562.00	13,254.00	4,406.00	137,949.00
3.24	Трошоци за фонд за води	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.25	Трошоци за комисија за енергетика	39,245.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	59,245.00
3.26	Регрес за годишен одмор	584,321.00	897,345.00	108,183.00	34,619.00	204,600.00	68,888.00	1,897,956.00
3.27	Трошоци за новогодишен надоместок	77,386.00	119,345.00	14,658.00	5,624.00	25,372.00	8,889.00	251,274.00
3.	ВКУПНО:	2,741,246.00	1,616,044.00	1,122,303.00	76,036.00	481,872.00	92,058.00	6,129,559.00

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	Паркинзи	ЈП Плаваја
4.1	Набавна вредност	0.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	22,826.00
4.2	Амортизација	5,200,537.00	2,953,514.00	0.00	48,882.00	22,186,724.00	5,625.00	30,395,282.00
4.3	Бруто плата	13,525,617.00	19,793,666.00	2,514,698.00	625,469.00	4,869,073.00	1,056,201.00	42,384,724.00
4.4	Бруто плата преку АВВ	1,263,700.00	1,958,073.00	48,035.00	0.00	375,755.00	1,154,365.00	4,799,928.00


4.	ВКУПНО:	19,989,854.00	24,705,253.00	2,585,559.00	674,351.00	27,431,552.00	2,216,191.00	77,602,760.00
----	----------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

5=1+2+3 +4	Вкупно Трошоци	46,124,847.00	31,303,918.00	4,106,376.00	846,397.00	36,687,952.00	3,402,734.00	122,472,224.00
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

СТРУКТУРА НА ТРОШОЦИТЕ ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ

Работна единица	2022	2021	Индекс	2022	2020	Индекс
Водовод и канализација	46.124.847	37.788.954	122	37.36%	33.3%	112.19
Комунална хигиена	31.303.918	30.797.671	102	25.56%	27.14%	94.18
Погребно	4.106.376	4.685.800	88	3.35%	4.13%	81.11
Градски Пазар	846.397	871.579	97	0.72%	0.77%	93.51
Пречистување на отпадни води	36.687.952	32.835.738	109	29.96%	34.66%	86.44
Паркинзи	3.402.734	0		2.78	0	
Вкупно трошоци	122.472.224	113.495.520	108	100,00	100,00	100

Оваа табела за структурата на трошоците по работни единици го дава учеството на трошоците на секоја работна единица во вкупните трошоци и воедно ги дава и индексите



ПРИХОДИ 2021

Ред.бр.	Видови на приходи	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
6.1	Приходи од продажба на вода	32,736,211.00	0.00	0.00	0.00		32,736,211.00
6.2	Такса за приклучок на вода	323,250.00	0.00	0.00	0.00		323,250.00
6.3	Приходи од приклучок на канализациона мрежа	75,750.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00
6.4	Приходи од канализација	4,574,149.00	0.00	0.00	0.00		4,574,149.00
6.5	Приходи од нелегални приклучоци	18,650.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00
6.6	Приходи од водоин. услуги	197,226.00	0.00	0.00	0.00		197,226.00
6.7	Приходи од замена на водомери	145,244.00	0.00	0.00	0.00		145,244.00
6.8	Приходи од мерцедес канал цет	238,619.00					238,619.00
6.9	Приходи од напл. отпиш. побарувања	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.10	Приходи од отпис на обврски	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.11	Приходи од камати	319,526.00	274,112.00	23,259.00	10,038.00	118,220.00	745,155.00
6.12	Приходи од донации	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.13	Приходи од чистење на речни корита	0.00	433,500.00	0.00	0.00		433,500.00
6.14	Приходи од користење на депонија		25,080.00				25,080.00
6.15	Приходи од тужби	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.16	Приходи од наплата на штети	12,500.00	0.00				12,500.00
6.17	Приходи од смет	0.00	16,077,760.00	0.00	0.00		15,998,695.00
6.18	Приходи од комунален придонес домаќинства	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.19	Приходи од продажба на канги		212,421.00				212,421.00
6.20	Приходи од Превоз на губрарка	0.00	337,143.00	0.00	0.00		337,143.00
6.21	Приходи од погребална такса	0.00	0.00	4,759,985.00	0.00		4,759,985.00
6.22	Приходи од превоз на мртовци	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.23	Приходи од резервација на гроб	0.00	0.00	63,000.00	0.00		63,000.00
6.24	Приходи од гробишта	0.00	0.00	42,167.00	0.00		42,167.00

6.25	Приходи од есхумација						0.00
6.26	Приходи од пазарна такса	0.00	0.00	0.00	352,600.00		352,600.00
6.27	Приходи од резервација на Тезги	0.00	0.00	0.00	1,443,167.00		1,443,167.00
6.28	Приходи од казни за диви приклучоци	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.29	Такса за јавна чистота	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.30	Приходи од амортизација на грант	2,612,703.00	1,064,308.00	0.00	0.00	22,186,724.00	25,863,735.00
6.31	Други приходи од вработени	2,541.00	1,984.00	0.00	0.00	1,626.00	6,151.00
6.32	Приходи од погребална опрема	0.00	0.00	113,795.00	0.00		113,795.00
6.33	Приходи од паркови и зеленило	0.00	5,491,204.00	0.00	0.00		5,491,204.00
6.34	Приходи од фонд за води	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.35	Вонредни приходи	0	0.00	0.00	0.00		0
6.36	Приходи од донации дадени во опрема						0.00
6.37	Приходи од јавна чистота по програма	0.00	7,294,729.00	0.00	0.00		7,294,729.00
6.38	Вонредни приходи нотарска награда	101,256.00	74,525.00	4,253.00	3,549.00	44,101.00	227,684.00
6.39	Вонредни приходи нотарски трошок	38,254.00	27,562.00	1,456.00	975.00	17,897.00	86,144.00
6.40	Приходи од прочистување отпадни води	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672,104.00	10,672,104.00
6.41	Вонредни приходи адвокатски трошоци	295,456.00	217,589.00	45,698.00	5,478.00	120,099.00	684,320.00
6.42	Приходи од чистење на снег	0.00	177,143.00	0.00	0.00		177,143.00
6.43	Вонредни приходи судски трошоци	27,556.00	21,045.00	1,458.00	1,221.00	13,654.00	64,934.00
6.	ВКУПНО:	41,718,891.00	31,730,105.00	5,055,071.00	1,817,028.00	33,174,425.00	113,495,520.00

ПРИХОДИ


Ред.бр	Видови на приходи	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	Паркинзи	ЈП Плаваја
6.1	Приходи од продажба на вода	32,060,509.00	0.00	0.00	0.00		0.00	32,060,509.00
6.2	Такса за приклучок на вода	417,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	417,750.00

6.3	Приходи од приклучок на канализациона мрежа	45,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45,000.00
6.4	Приходи од канализација	4,996,814.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,996,814.00
6.5	Приходи од нелегални приклучоци	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6.6	Приходи од водоин. услуги	124,004.00	0.00	0.00	0.00		0.00	124,004.00
6.7	Приходи од замена на водомери	112,361.00	0.00	0.00	0.00		0.00	112,361.00
6.8	Приходи од мерцедес канал цет	206,498.00					0.00	206,498.00
6.9	Приходи од напл. отпиш. побарувања	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6.10	Приходи од отпис на обврски	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6.11	Приходи од камати	395,872.00	301,253.00	25,887.00	9,523.00	148,751.00	0.00	881,286.00
6.12	Приходи од донации	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.13	Приходи од чистење на речни корита	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6.14	Приходи од користење на депонија		22,444.00				0.00	22,444.00
6.15	Приходи од резервација на паркинг места	0.00	0.00	0.00	0.00		488,400.00	488,400.00
6.16	Приходи од непрописно паркирање (блокатор)	0.00	0.00				68,442.00	68,442.00
6.17	Приходи од смет	0.00	16,373,752.00	0.00	0.00		0.00	16,373,752.00
6.18	Приходи од паркинг по СМС пораки	0.00	0.00	0.00	0.00		674,854.00	674,854.00
6.19	Приходи од продажба на канти		129,665.00				0.00	129,665.00
6.20	Приходи од Превоз на губрарка	0.00	364,757.00	0.00	0.00		0.00	364,757.00
6.21	Приходи од погребална такса	0.00	0.00	4,693,985.00	0.00		0.00	4,693,985.00
6.22	Приходи од паркинг Грпки	0.00	0.00	0.00	0.00		83,849.00	83,849.00
6.23	Приходи од резервација на гроб	0.00	0.00	81,000.00	0.00		0.00	81,000.00
6.24	Приходи од гробишта	0.00	0.00	102,015.00	0.00		0.00	102,015.00
6.25	Приходи од резервација на конкретно паркинг место						118,645.00	118,645.00
6.26	Приходи од пазарна такса	0.00	0.00	0.00	320,651.00		0.00	320,651.00

6.27	Приходи од резервација на Тезги	0.00	0.00	0.00	1,329,311.00		0.00	1,329,311.00
6.28	Приходи од казни за диви приклучоци	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6.29	Такса за јавна чистота	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6.30	Приходи од амортизација на грант	2,294,689.00	1,037,421.00	0.00	0.00	22,186,724.00	0.00	25,518,834.00
6.31	Други приходи од вработени	1,542.00	1,114.00	0.00	0.00	855.00		3,511.00
6.32	Приходи од погребална опрема	0.00	0.00	81,707.00	0.00		0.00	81,707.00
6.33	Приходи од паркови и зеленило	0.00	3,829,220.00	0.00	0.00		0.00	3,829,220.00
6.34	Приходи од фонд за води	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6.35	Вонредни приходи	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6.36	Приходи од донации дадени во опрема						0.00	0.00
6.37	Приходи од јавна чистота по програма	0.00	5,237,520.00	0.00	0.00		0.00	5,237,520.00
6.38	Вонредни приходи нотарска награда	143,566.00	101,563.00	5,240.00	2,566.00	68,947.00	0.00	321,882.00
6.39	Вонредни приходи нотарски трошок	62,895.00	41,623.00	2,442.00	1,125.00	26,547.00	0.00	134,632.00
6.40	Приходи од прочистување отпадни води	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504,545.00	0.00	10,504,545.00
6.41	Вонредни приходи адвокатски трошоци	425,486.00	305,354.00	39,852.00	6,874.00	161,554.00	0.00	939,120.00
6.42	Приходи од чистење на снег	0.00	48,095.00	0.00	0.00		0.00	48,095.00
6.43	Вонредни приходи судски трошоци	7,254.00	5,183.00	455.00	359.00	2,587.00	0.00	15,838.00
6.	ВКУПНО:	41,294,240.00	27,798,964.00	5,032,583.00	1,670,409.00	33,100,510.00	1,434,190.00	110,330,896.00

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ

Работна единица	2022	2021	Индекс	2022	2021	Индекс
Водовод и канализација	41.294.240	41.718.891	99	37.43%	36.83%	102
Комунална хигиена	27.798.964	31.730.105	88	25.20%	27.89%	90
Погребно	5.032.583	5.055.071	99,6	4.56%	4.45%	102
Градски Пазар	1.670.409	1.817.028	92	1.51%	1.60%	94
Пречистување на отпадни води	33.100.510	33.174.425	99.8	30.00%	29.23%	103
Паркинзи	1.434.190	0		1.3	0	
Вкупно приходи	110.330.896	113.495.520	103	100	100	100



Од структурата на приходите по работни единици се гледа учеството на работните единици во вкупните приходи и индексите за истото.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА И ПОДАТОЦИ

БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ

средства и извори на средства на крајот на деловната год.	2022	2021
вкупни средства	473.440.979	510.439.024
постојани средства	375.626.285	399.799.568
тековни средства	97.814.694	110.639.456
капитал и резерви	57.303.366	69.444.692
долгорочни и крат.обврски	94.287.590	93.625.475

финансиски резултати	2022	2021
вкупни приходи	110.330.896	113.495.520
вкупни трошоци	122.472.224	106.979.742
добивка за финах.год.	0	5.230.880
загуба за финан. год.	12.141.328	0
број на вработени	97	102

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ			
ПРОФИТАБИЛНОСТ			
Ред бр.	ОПИС	2022	2021
1	Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со две децимали)	0	1.28
2	Однос на добивката за деловната година и вкупна актива (во % со две децимали)	0	1.02
3	Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со две децимали)	0	9.38
4	Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со две децимали)	0	7.53
5	Добивка пред оданочување по работник (во денари)	0	63.880
6	Добивка за деловната година по работник (во денари)	0	51.283
7	Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	21.19	0
8	Загуба за деловната година по работник (во денари)	125168	0
9	Добивка за деловната година во однос на вкупната актива (во % со две децимали)	0	1.02

ЕФИКАСНОСТ			
Ред бр.	ОПИС	2022	2021
1	Денови на врзување на залихите (цел број)- однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	30	32

2	Денови на врзување на побарувањата (цел број)- однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	269	241
3	Денови на плаќање на обврските – однос меѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	282	320

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Ред бр.	ОПИС	2022	2021
1	Финансиска сигурност – учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во %)	12.10	13.60
2	Степен на кредитна способност – однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства (во %)	29.86	31.90
3	Степен на самофинансирање – однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во %)	14.90	16.95
4	Степен на задолженост – однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во %)	164.54	134.82

ЕКОНОМИЧНОСТ

Ред бр.	ОПИС	2022	2021
1	Однос меѓу приходите и расходите од работењето (во %)	90.09	106.09
2	Однос меѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во %)	90.09	106.09
3	Однос на добивката за деловната година и приходите од редовното работење (во %)	0	4.61

ЛИКВИДНОСТ

Ред бр.	ОПИС	2022	2021
---------	------	------	------

1	Моментна ликвидност – однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски (во %)	19.54	73.11
2	Тековна ликвидност – однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во %)	225.36	283.36
3	Општа ликвидност – однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски (во %)	248.03	311.23

ЈП Плаваја Радовиш

ИЗРАБОТИЛ и КОНТРОЛИРАЛ: Пранговски Висте



Директор

Д-р Ван Крстев